

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Андон Петровски од Скопје УП2 09-8/21 од 15 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-440 од 4 јануари 2021 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-440 од 4 јануари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Андон Петровски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-8/21 од 15 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-440 од 4 јануари 2021 година издадено од КЕЦ Кичево, поради непостоење на технички услови за приклучок на објект во Викенд Населба Козјак, Македонски Брод.

Според Електродистрибуција, жалителот е одбиен поради потенцијално загрозување на сигурност во снабдувањето на останатите корисници. Објектот е се предалеку од трафостаница.

На 3 февруари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-8/21 од 15 јануари 2021 година со прилог:
  - Решение за одбивање 11-440 од 4 јануари 2021 година
  - Имотен лист бр. 441 за КП бр. 64/6, КО Брезница

- Потврда дека за парцелата каде лежи објектот на жалителот не постои урбанистичко-планска документација бр. 09-23/23 од 21 август 2020 година издадена од Општина Македонски Брод
- Решение за легализација бр. 09-36/14 од 15 декември 2015 година издадено од Општина Македонски Брод
- Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправно изграден објект на КП 64/1, КО Брезница од 18 јули 2012 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем (ОДС) е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, ОДС е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 8/21  
11 февруари 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски